



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 15 септември 2000  
Скопје

Број 75

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува  
7.800 денари. Овој број чии 50  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

2678.

Врз основа на член 23 од Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2000), министерот за финансии, донесува

## П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ОБВРЗНИЦИ ВО НЕМАТЕРИЈАЛИЗИРАН ОБЛИК ЗА ДЕПОНИ- РАНИТЕ ДЕВИЗНИ ШТЕДНИ ВЛОГОВИ НА ГРА- ЃАНИТЕ ПО КОИ ГАРАНТ Е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината, начинот и постапката за водење на Регистарот на обврзници во нематеријализиран облик за депонираните девизни штедни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија (во натамошниот текст: Регистарот на обврзници), како и начинот на користењето на податоците, пресметката на ратите за отплата и каматата од обврзниците.

### Член 2

Во Регистарот на обврзници што го води Заводот за платен промет согласно Одлуката за овластување на институција што ќе ги врши работите на Регистар на обврзници во нематеријализиран облик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 43/00) се врши упис на сите обврзници издадени од Република Македонија во нематеријализиран облик заради спроведување на Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија (во натамошниот текст: Законот).

### Член 3

За сите пренесени и регистрирани податоци од девизните штедни влогови во Регистарот на обврзници, веднаш по регистрацијата, еднократно се известуваат сите сопственици за пренесените износи на секоја поединечна штедна партија и вкупниот збир на сите штедни партии кои гласат на име.

### Член 4

Во Регистарот на обврзници, покрај уписот на издадените обврзници се запишуваат и сите промени на номиналната вредност на обврзниците настанати како резултат на отплата на обврските, тргување со обврзниците, промените кои се последица на други правни дела (наследство, подарок, залог, судски одлуки и слично) и откуп на обврзниците пред рокот на нивно-то пристигнување од страна на Републиката.

### Член 5

Регистарот на обврзници се води на начин со кој се обезбедува моментална состојба на износот на сметката за секој имател на сметка во Регистарот на обврзници.

### Член 6

Податоците во Регистарот на обврзници се внесуваат по временски редослед како што доаѓаат.

Податоците за депонираните девизни штедни влогови за кои гарант е Република Македонија при првичниот внес во Регистарот на обврзници се засноваат на податоците добиени од банките и потврдени од Народната банка на Република Македонија, а за другите податоци (отплата, предвремен откуп, тргување, промени како резултат на други правни дела) основ за вистинитоста, точноста и правната заснованост е нивниот издавач односно извор.

### Член 7

Податоците што се внесуваат во Регистарот на обврзници се евидентираат во Деловодната книга на Регистарот на обврзници.

### Член 8

Во Деловодната книга на Регистарот на обврзници се запишува секој пристигнат податок, под посебен реден број според времето на приемот и се потврдува приемот.

Податоците од член 7 на овој правилник ги содржат следните елементи:

- реден број и број на пратка;
- датум на прием;
- час на прием;
- начин на прием;
- вид на податокот;
- име (назив) на подносителот;
- забелешка.

Деловодната книга се води електронски и по потреба може да се печати.

### Член 9

Податоците во Регистарот на обврзници се обработуваат и водат во електронска форма.

### Член 10

Во Регистарот на обврзници се регистрира сопственикот на обврзницата на посебна сметка со единствен и неповторлив број што автоматски се генерира од компјутерскиот систем на Регистарот на обврзници.

Сметката од став 1 на овој член содржи податоци за: име и презиме, адреса и единствениот матичен број на граѓанинот, или број на пасошот за странско лице со код на државата чиј државјанин е, односно за правно лице со назив на фирмата, адреса и матичен број на правното лице.

### Член 11

Податоците за состојбата на сметката евидентирани во Регистарот на обврзници, можат да се дадат само на барање на сопственикот на обврзниците, или лице овластено од него, на барање на судот и на друг со закон овластен орган.

Податоците за состојбата на сметката содржани во Регистарот на обврзници, се доставуваат до имателите на сметки на адресата наведена во Регистарот на обврзници во форма на писмено известување.

### Член 12

Доколку податокот доставен за упис во Регистарот на обврзници е нејасен, ќе се врати на подносителот на податокот или ќе се извршат взаемни проверки заради отстранување на грешките пред тој податок да се внесе во Регистарот на обврзници.

По констатацијата дека податокот од став 1 на овој член е во ред, тој податок се внесува во Регистарот на обврзници.

#### Член 13

Секој имател на сметка во Регистарот на обврзници со овластување на брокерска куќа - членка на Македонската берза за долгорочни хартии од вредност може да го продаде целосно или делумно износот евидентиран на неговата сметка.

Овластувањето за продавање од став 1 на овој член содржи и овластување на брокерската куќа да врши увид во состојбата на имателот на сметката во Регистарот на обврзници до висина на даденото овластување.

#### Член 14

Брокерската куќа, со користење на посебна лозинка доделена во Регистарот на обврзници, бара по електронски пат од Регистарот на обврзници број на овластувањето од член 13 од овој правилник.

Во Регистарот на обврзници се определува бројот на овластувањето и електронски се враќа на брокерската куќа.

Брокерската куќа и имателот на сметката го потпишуваат овластувањето кое по телефакс или електронски брокерската куќа го доставува за внесување во Регистарот на обврзници.

#### Член 15

По утврдувањето дека на сметката на имателот на обврзница има доволно средства за да се спроведе овластувањето за продавање, во Регистарот на обврзници на сметката на соодветниот имател се резервира износ идентичен со износот наведен во овластувањето и за тоа електронски се известува брокерската куќа.

Доколку во Регистарот на обврзници се утврди дека на сметката на имателот има помал износ од износот наведен во овластувањето, се резервира целокупниот износ на сметката во тој момент и за тоа електронски се известува брокерската куќа.

Средствата од став 1 и 2 на овој член остануваат резервирани за продажба се до отповикувањето од страна на брокерската куќа.

#### Член 16

Секој имател на сметка во Регистарот на обврзници може да даде овластување за продажба на повеќе брокерски куќи.

Во Регистарот на обврзници се евидентираат доставените овластувања за продажба според времето на пристигање.

#### Член 17

Секој потенцијален купувач на обврзниците што се водат во Регистарот на обврзници може да отвори сметка во Регистарот на обврзници, доколку дотогаш не е имател на сметка.

Отворање на сметка во Регистарот на обврзници се врши преку брокерска куќа освен во случаи на трансакции кои не се вршат преку Македонската берза за долгорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: Берзата).

Во случај кога трансакциите не се вршат преку Берзата, во Регистарот на обврзници се отвора сметка на барање на сопственикот на обврзницата.

#### Член 18

По завршувањето на тргувањето со обврзници на Берзата, до Регистарот на обврзници се доставуваат податоци за:

- број на трансакцијата на Берзата;
- датум;
- брокерска куќа - продавач и купувач;
- износ во Евра;
- вкупна вредност на трансакцијата во денари заедно со акумулираната камата.

#### Член 19

По добивањето на податоците за склучените трансакции од Берзата, од Регистарот на обврзници до брокерските куќи се доставуваат сите податоци за трансакциите во кои тие учествувале, со барање, секоја брокерска куќа да ги дополни со соодветниот број на сметка за продавачите и купувачите.

Во Регистарот на обврзници се врши проверка на податоците добиени од брокерските куќи, дали имателот на сметка - продавач има резервирано доволен износ на средства од својата сметка за брокерската куќа - продавач.

По извршената проверка од став 2 на овој член во Регистарот на обврзници се врши порамнување на трансакциите и се означува продадениот износ.

Доколку во Регистарот на обврзници се утврди дека некој од имателите на сметки - продавачи немаат резервирано доволен износ на средства од својата сметка за брокерската куќа - продавач, се известува Берзата.

#### Член 20

За сите извршени промени на сметките на имателите на обврзници врз основа на склучени трансакции на Берзата, од Регистарот на обврзници се доставува известување до нив.

#### Член 21

Покрај известувањето од член 20 на овој правилник, од Регистарот на обврзници до имателите на сметки се доставува и известување за извршените промени на сметките по сите други основи (наследство, подарок, залог, судски одлуки и слично).

#### Член 22

Имателите на обврзници што ги користат обврзниците за намените утврдени во член 17 од Законот, даваат налог на овластената институција за отплата на обврзниците од член 26 од Законот, за користење на соодветен дел од обврзницата за утврдената намена.

Овластената институција од став 1 на овој член примените налози електронски ги доставува до Регистарот на обврзници.

Врз основа на налогот од став 2 на овој член, во Регистарот на обврзници се врши намалување на номиналната вредност на обврзницата, доколку на сметката на налогодавачот има доволно средства за реализација на налогот.

Преку Регистарот на обврзници електронски се известува овластената институција од став 1 на овој член за извршените трансакции.

Овластената институција од став 1 на овој член го известува органот, организацијата, односно другата институција за користење на обврзниците за намените од член 17 од Законот за што се издава потврда.

За извршените трансакции евидентирани во Регистарот на обврзници се известува Министерството за финансии.

#### Член 23

Имателот на сметката може од Регистарот на обврзници да бара во секое време известување за состојбата на неговата сметка.

#### Член 24

Во Регистарот на обврзници еднаш годишно, по 1 октомври, за сите иматели на сметки, се подготвува известување за состојбата на сметката по исплатата на двете рати за тековната година, кое се дистрибуира преку овластената институција за отплата на обврските врз основа на обврзниците.

#### Член 25

Пресметката на ратата за секој имател на сметка во Регистарот на обврзници се врши на основа на конечната состојба на сметката на 31 март, односно 30 септември.

Пресметаниот износ на ратата се заокружува на две децимални места, со точноста од 1/100 Евро.

Износот на сметката, по пресметката на ратата се намалува за заокружениот износ.

#### Член 26

Пресметката на каматата за секој имател на сметка во Регистарот на обврзници се врши според проста интересна сметка на состојбата на износот на сметката со датум 31 март, односно 30 септември по утврдување на конечната состојба за тие денови.

#### Член 27

Комплетен список со пресметан износ на рата за отплата и камата за секој имател на сметка во Регистарот на обврзници, во електронска форма, се доставува до овластената институција од член 26 од Законот.

Списокот ги содржи следните податоци:

- име, презиме, адреса и единствен матичен број на граѓанинот, а за странски државјани број на пасошот со код на државата чиј државјанин е или фирма, адреса и матичен број и жиро сметка за правните лица и број на сметката во Регистарот на обврзници, и
- износот на ратата за отплата и каматата за исплата.

#### Член 28

Преку Регистарот на обврзници се обезбедуваат исправни сигурносни копии на податоците содржани во базата на податоци.

Во Регистарот на обврзници се обезбедува чување на регистрираните податоци и спречување на злоупотреба на податоците и нивно неправилно користење, грешки и други закани на безбедноста на податоците.

#### Член 29

При водењето на Регистарот на обврзници, а доколку за тоа има потреба, за проверка на одредени податоци можат да се користат податоци од други регистри што како јавни книги се водат од други надлежни органи.

#### Член 30

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-13794/1  
14 септември 2000 година  
Скопје

Министер за финансии,  
Никола Груевски, с.р.

#### 2679.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

### РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Битола I - Општина Битола.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Битола - дел установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-4130/1  
12 септември 2000 година  
Скопје

Директор,  
дипл. правник Горги Лазески, с.р.

### ИСПРАВКА

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за програмата и начинот за полагање на возачки испит на воените лица за возачи на моторни возила и возила на моторен погон во Армијата на Република Македонија, објавен во ("Службен весник на Република Македонија" бр. 66/2000), е направена грешка поради што се дава

### ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И ВОЗИЛА НА МОТОРЕН ПОГОН ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во Програмата за полагање на возачки испит во Армијата на Република Македонија, I. Теоретски дел, под А. во точка 3.24 алинеја 3 наместо зборот "применува" треба да стои зборот "преминува", а во наслотот на делот Г, по зборот "познавање" наместо зборот "на" треба да стои зборот "и".

Во Оценувачките листови за утврдување на способноста на кандидатот за практично управување со моторно возило (прв и втор практичен дел) Образец бр. 1 и 2, во рубриката "Оценка на комисијата" наместо зборовите: "Кандидатот на овој дел од испитот: ГО ПОЛОЖИ - НЕ ГО ПОЛОЖИ" треба да стои: "Кандидатот ГО ПОЛОЖИ - НЕ ГО ПОЛОЖИ овој дел од испитот".

Бр. 01/4757/3  
28 август 2000 година  
Скопје

Министер за одбрана,  
Љубен Пауноски, с.р.

### Огласен дел

#### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА

Пред Основниот суд во Веница во тек е постапка за развод на брак по тужба на тужителот Илиева Бети од Битола против тужениот Љупчо Илиев од с. Блатец, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса за привремен застапник му се поставува Катерина Цоневска стручен соработник при Основниот суд во Веница, која што ќе ги застапува интересите на тужениот, се додека тој или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Веница, П. бр. 183/2000.

(32447)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани во тек е постапка за сопственост и владение на недвижен имот по тужба на тужителот Трајан Саздов Андонов од Кочани против тужениот Крсто Тодоров од с. Д. Подлог, сега со непозната адреса на живеење во СР Германија. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по истекот на 30 дена судот му го поставува привремениот застапник Благојчо Стоименов стручен соработник во Основниот суд во Кочани, кој ќе ги застапува интересите на тужениот до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 311/2000.

(32434)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд покрената е постапка за развод на брак по тужба на тужителот Горан Јовановски од Куманово против тужената Вероника Кат од Русија, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или да постави полномошник. Во спротивно, судот и го поставува привремениот застапник адвокатот Валентина Лазаревска од Куманово, која ќе ја застапува во постапката се додека таа или нејзиниот полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, IV П. бр. 884/2000.  
(32948)

Пред овој суд покрената е постапка за долг по тужба на тужителот Ајдин Рушити од Куманово против тужениот Меммиши Јусуф Алириза ул. "Трст" бр. 22 од Куманово, со непозната адреса на живеење во Австрија. Вредност на спорот 18.000 ДЕМ.

Се повикува туженот да се јави во судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или да постави полномошник. Во спротивно, судот го поставува привремениот застапник адвокатот Тања Јовановска Стошк од Куманово, се додека тужениот или неговиот застапник не се појават пред судот, односно додека ЦСР, не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, V П. бр. 975/2000.  
(32662)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

Пред Основниот суд во Кичево поведена е постапка по предлог на предлагачите Елмаз Бешири и Демир Бешири двајцата од с. Лешница Кичево, за докажување на смрт.

Се повикува лицето Јонуз Бешири од с. Лешница Кичево, роден 1882 година, од татко Бешир, мајка Атице, како и секое друго лице што знае за неговиот живот, да се јави во Основниот суд во Кичево во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, а по истекувањето на овој оглас истиот ќе се прогласи за починат.

Од Основниот суд во Кичево, Впп. бр. 120/2000.  
(31033)

#### ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп го повикува лицето Трендафил Минчески од с. Тополчани, роден 08.11.1900 година, од татко Никола, мајка Сана, како и секое друго лице што знае за неговиот живот, да се јави во Основниот суд во Прилеп во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, а по истекувањето на овој оглас истиот ќе се прогласи за починат.

Од Основниот суд во Прилеп, Впп. бр. 323/2000.  
(32435)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води процесна постапка за сопственост по тужба на тужителот Иљаз Шакири од с. Одри, против тужените Љубица Димовска, Благоја Јовановски и Илија Јовановски сите од с. Одри, а сега со непозната адреса во САД.

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да достават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по истекот на 15 дена судот преку ЦСР Тетово, ќе им постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 856/2000.  
(31202)

Пред Основниот суд во Тетово се води процесна постапка за сопственост по тужба на тужителот Серафимовски Крсто од Тетово, против тужените Серафимовски Димко и Серафимовски Никола двајцата од Тетово, а сега со непозната адреса.

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да достават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по истекот на 15 дена судот преку ЦСР Тетово, ќе им постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 766/2000.  
(31203)

Пред Основниот суд во Тетово се води процесна постапка поради регресно побарување по тужба на тужителот АД за осигурување и реосигурување "МАКЕДОНИЈА" Скопје, филијала Тетово, против тужениот Бејтули Африм од с. Озормиште, Тетово, со непозната адреса и привремена работа во Швајцарија.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по истекот на 15 дена судот преку ЦСР Тетово, ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 491/2000.  
(31201)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАФАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. Зг. бр. 88/2000 од 04.09.2000 година во Регистарот на здруженија на графани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на графани и фондации на здружението Ракометен клуб "ОЛИМПИК - АЕРОПРОМ" Скопје со седиште во Скопје на ул. "АВНОЈ" бр. 100/26, и кратенка на името на клубот РК "ОЛИМПИК - АЕРОПРОМ" Скопје.

Дејноста на клубот се простира на територијата на Република Македонија.

Основните цели и задачи на клубот се: да го развива, проширување и унапредување на ракометниот спорт во интерес на членството на клубот и општествената заедница; да им овозможи на што поголем број на деца и младинци да се занимаваат со ракометниот спорт врз аматерските основи, со што би се развивала нивната спортска култура и спортски квалитети; да ги воспитува членовите на клубот во духот на хуманоста, другарството, толеранцијата и фер плејот; да ја организира и спроведува својата активност во духот на општо усвоените принципи и ставови за спортот, во општеството, притоа придржувајќи се кон статусите на сојузот на спортови и РСМ, како и овој статут; активно да учествува во креирањето и спроведувањето на општата спортска политика во рамките на РСМ и други сродни спортски асоцијации; да развива, проширува и одржува пријателски спортски односи и врски со други соодветни клубови во градот и државата, како и со клубови од други земји во рамките на усвоените принципи и спогодби за таква соработка, да соработува со стопански, производни, трговски, услужни и други организации и органи во градот во решавањето на прашањата од областа на спортот и активно да се вклучува во спроведувањето на задачите и акциите на тој план.

Со запишувањето во регистарот РК "ОЛИМПИК - АЕРОПРОМ" Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.  
(32457)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. Рег. Зг. бр. 104/99 од 05.07.2000 година во Регистарот на здруженија на графани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на графани и фондации на Аматерски театар "РОМА" Скопје со седиште во Скопје на ул. "Дринска" бр. 62, Шуто Оризари.

Дејноста на Аматерскиот театар "РОМА" е културно издигнување на ромската популација во Македонија и пошироко преку соодветен театарски јазик, сочувување на ромската култура и традиција, подигнување на свеста на ромите и другите, за значењето на ромската театарска уметност, популаризација на ромски драмски дела и ромска поезија, соработка со други театарски куќи во земјата и странство и активно учество на сите културно театарски манифестации и фес-

тивали во земјата и странство, усмерување на идни кадри за академско образование од областа на театарската, филмската, книжевната и други области од културата и други активности во согласност со уставот и законските одредби на Република Македонија.

Со денот на запишувањето во регистарот Аматерскиот театар "РОМА" Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31332)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. Зг. бр. 85/2000 од 04.09.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението за одмор и рекреација "МАЛА РЕКА" општина Студеничани, со седиште на здружението во викенд населбата "Мала Река" општина Студеничани и делување на подрачјето на општината на која и припаѓа.

Основните цели и задачи на здружението за одмор и рекреација "МАЛА РЕКА" општина Студеничани се: унапредување на условите за одмор и рекреација во викенд населбата и во поширокиот регион на планинскиот масив "Караџица", заштита и унапредување на животната средина, залагање за урбанизација на населбата, поддршка за реализација на проектот, "Акумулација Кадина Река", покренување иницијативи преку надлежните органи на општина Студеничани, градот Скопје и Република Македонија за изградба и одржување на патна и телекомуникациона врска, редовно снабдување со вода за пиење, заложба за редовно снабдување на населението со намирници преземање мерки преку надлежните органи за заштита на објектите од провални крајби и разбојништва, правилно собирање на шумски плодови и нивно искористување.

Со денот на запишувањето во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации, здружението за одмор и рекреација "МАЛА РЕКА" општина Студеничани се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31841)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1083/2000 од 19.07.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Друштво за спортска и техничка култура "ИНФОРМА" со седиште во Скопје, ул. "Наум Еврос" бр. 14.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Иван Сидоренко од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развој на спортот и фолклорот, поттикнување и развој на спортски и фолклорни секции, соработка со спортските и фолклорните здруженија и друштва од другите градови во РМ и странство, организира концерти, приредби, собири, натпревари и други манифестации во РМ и странство како и воспоставување на нови пријателства со спортските и фолклорните друштва во РМ и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.07.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32687)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 91/2000 од 24.07.2000 година во Регистарот на странски организации под рег. бр. 91 ја запиша странската фондација "ХАНС ЗАЈДЕЛ" со седиште во Минхен, Република Германија.

Седиштето на подружницата на странската фондација "ХАНС ЗАЈДЕЛ" е во Скопје, ул. "Партение Зографски" бр. 83.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата во РМ е г-дин Робер Милчев - македонски државјанин.

Работата и активностите на подружницата ќе се однесува на унапредување на работењето на владините институции, економскиот и социјалниот развој на РМ, како и македонско - германска соработка.

Подружницата на странската организација "ХАНС ЗАЈДЕЛ" стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 24.07.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32710)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1023/2000 од 20.07.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег.бр. 841 го запиша Здружението на млади "ФАН С.НОЛИ" со седиште во Скопје во ТЦ Мавровка, мезанин локал бр. 60.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Беким Незири.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање на средби, советувања, манифестации, научноистражувачки дејности, концерти на работни луѓе, граѓаните и младината, борба против алкохолот, дрогата, цигарите, спорт и рекреација како и организирање на културниот и работниот живот на младите.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.07.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32722)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1077/2000 од 19.07.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег.бр. 840 го запиша Здружението на граѓани Асоцијација за развој и соработка "ИНТЕРМЕДИУМ" со скратено име АРС "ИНТЕРМЕДИУМ" со седиште во Скопје, ул. "Железничка" бр. 48.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Стефан Муфишев од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување на иницијативи и спроведување на активности за развој на граѓанското општество, реализација на иницијативи и промоција на активности од информативен и едукативен карактер како и остварување на со уставот утврдените права и делување во корист на подобрување на сферата на социоекономските, техничките и културните збиднувања како во неразвиените така и во помалку развиените подрачја во Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.07.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32728)

Основниот суд во Битола со решение Рег.зг.бр. 123/99 од 22.03.1999 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на здружение на граѓани за образовна и едукативна помош на талентирани деца и младинци "ГАРДИЈАН" - Битола, ул. "Партизански одреди" бр. 50/38.

Од Основниот суд во Битола. (31017)

Основниот суд во Кичево со решение ЗГФ. бр. 13/2000 од 19.7.2000 година запишува упис во регистарот на Здружени на граѓани и фондации и тоа следното:

Во регистарот на Здружение на граѓани и фондации од ЗГФ. бр. 13/2000 се запишува Основна на здружение на граѓани "Здружен Општински фудбалски сојуз" Кичево од Кичево со седиште во Кичево на ул. "М. Тито" бб. во спортската сала "Јанко Михајловски-Јанчица" Кичево.

Лица кои се овластени да го претставуваат здружението "Здружен општински фудбалски сојуз Кичево" од Кичево се Милан Стојкоски и Веле Стефаноски од Кичево.

Основни цели и задачи на Здружението - Здружен општински фудбалски сојуз Кичево од Кичево се: Развој и унапредување на фудбалот на ОФС, грижа за создавање материјални и други услуги за развој во фудбалот, унапредување на основните и стручната работа во фудбалот, унапредување на соработка со другите ОФС и други спортски организации во РМ, обезбедување на права и обврски на фудбалските судии и судењето, обезбедување на права и обврски на тренераите во стручната работа, обезбедување на доследна примена на правилата и пропустите на членките и членствата, унапредување на фудбалот преку организирање повеќе активности, како со стручна така и со променета работа со сите категории, пионери, кадети, младинци сениори, организирање на работа на пионери каде преку фудбалските клубови кои се такмичат во сите стелени на натпреварување преку повеќе групи кои се под стручен надзор на школување тренери. Преку организирање на разни турнири и натпревари со одредени наградувања, а со кадетите преку организирање на пријателски натпревари во третата македонска лига, каде припаѓаат нивните екипи за такмичење и со нив ќе се прелорача работење на школувани стручни лица, постојано натпреварување со младинските екипи во втора Македонска лига пред натпреварот за сениорите и регионалното такмичење на екипите од третата Македонска лига, активирање на Општинската фудбалска лига за сениори и преку редовно такмичење, добивање на права на ОФЛ-Кичево кој ќе игра во квалификации за повисок степен на натпреварување во третата Македонска лига.

Здружението Здружен општински фудбалски сојуз "Кичево" од Кичево стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.7.2000 година.

Од Основниот суд Кичево, ЗГФ. бр. 13/2000. (31027)

Се запишува промена на името на Здружението на граѓани женски ракометен клуб "Партизан" од Кичево, во регистарот на Здружението на граѓани и фондации, така што во иднина ова Здружение на граѓани ќе го носи името "ЖЕНСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ КИЧЕВО" од Кичево.

Од Основниот суд во Кичево, З. Рег. бр. 14/99. (31022)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 26/2000 се запишува Здружението на граѓани под име: Спортско друштво "Билјана" од Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: популаризација на спортот кај младите, прифаќање и организирање на заинтересираните преку разни форми на делување, омасовување како на натпреварувачкиот така и на рекреативниот спорт, каок и преземање на други активности од интерес на членството.

Седиштето на здружението е на ул. "Радојца Новиќ" бр. 18, во Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Никола Трајкоски.

Од Основниот суд во Охрид, З. Рег. бр. 26/2000. (32440)

Со решение Згф. бр. 40/2000 од 30.06.2000 год. во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд Штип под реден бр. 40 за 2000 година се запишува:

- Здружение за социјална иницијатива Зрак - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на Личка бр. 41, во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (32678)

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 12/2000 год. од 4.9.2000 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани "Асоцијација Перспектива", со седиште во Кочани, ул. "К. Маркс" бр. 42.

Лице овластено за застапување на Здружението е претседателот на здружението Диме Атанасов од Кочани, ул. "Д. Влахов" бр. 98-1-3.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на следните цели и задачи: Вклучување на граѓаните од регионот преку различни облици на активностите кои ќе овозможат размислување и дејствување во согласност со современите научни, културни и демократски достигнувања, развивање на форми на соработка помеѓу граѓаните од различни национална припадност во Унапредувањето, осовременувањето и развојот на воспитно-образовната дејност.

Здружението на граѓани "Асоцијација Перспектива", стекнува својство на правно лице од 4.9.2000 година.

Од Основниот суд во Кочани. (32734)

Во судскиот регистар на Здруженијата на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Неготино е извршен упис на Здружението на граѓани Ракометен клуб "Кабли-Неготино" од Неготино со овластено лице за преставување и застапување Горѓиев Илија од Неготино од Рег. бр. 9/2000 година.

Од Основниот суд во Неготино. (32736)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под реден бр. 30 за 2000-та година се врши упис на основање на Здруженија на граѓани со име Фудбалски клуб "Пелагонија" од с. П. Рувци.

Како основни цели и задачи на клубот се: развој на спортот и физичката култура во општината, развој и усовршување и унапредување на фудбалот, примена на правилата и прописите на фудбалската игра, соработка со органите и телата на ОФС и ФСМ, обезбедување на услови за регуларно првенство и одигрување на првенствените фудбалски средби, контакт и соработка со останатите фудбалски клубови, организирање на пријателски натпревари и турнири, подобрување на статусот на фудбалерите и фудбалските работници и други цели и задачи.

Седиштето на клубот е во с. П. Рувци.

Лица овластени за застапување и претставување на клубот се Александар Шутески - претседател и Тони Пашоски - директор - секретар на клубот.

Од Основниот суд во Прилеп. (32890)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под реден бр. 29 за 2000-та година се запишува упис на измена на актот за основање на здружението на граѓани со име Фудбалски клуб "ШКЕНДИЈА" с. Црнилиште регистрирано со решение Рег. Згф. бр. 59/99 од 21.01.1999 година во однос на лицето овластено за застапување и претставување на клубот така што наместо Амедоски Бајрам од с. Црнилиште како овластено лице за застапување и претставување на клубот се запишува Исмаилаки Алиу од с. Црнилиште - претседател на клубот.

Од Основниот суд во Прилеп. (32892)

Се запишува во регистарот на Здружение на граѓани и фондации под Згф. бр. 10/2000, Здружение на граѓани со име Еклошко друштво "ЈАВОР" од Радовиш кое е основано заради заштита на шумите во општините Радовиш, Подареш и Конче.

Здружението ќе дејствува на територијата на Радовиш, Подареш и Конче, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш на ул. "Маршал Тито" бб.

Од Основниот суд во Радовиш. (32891)

Основниот суд во Св.Николе со решение Згф. бр. 3/2000 од 21.02.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одбрува упис во регистарот на ЗГФ со име "ИЗ-ГРЕЈСОНЦЕ" основано заради развивање и унапредување на младинското ангажирање во РМ.

Здружението ќе дејствува на територијата на РМ, а со седиште на ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 32/1, Св. Николе.

Од Основниот суд во Св.Николе. (32741)

Основниот суд во Св.Николе со решение Згф. бр. 10/2000 од 11.05.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одбрува упис во регистарот на ЗГФ со име Здружение на одгледувачи на криви основано заради поширок заеднички интерес.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Св.Николе и Лозово, а со седиште на ул. "Ленинова" бр. 53, Св.Николе.

Од Основниот суд во Св.Николе. (32742)

Основниот суд во Св.Николе со решение Згф. бр. 11/2000 од 28.06.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одбрува упис во регистарот на ЗГФ со име Друштво за наука, уметност и културна иницијатива Св.Николе кое е основано да создава услови за непречен развој на културата, науката и уметноста на територијата на општина Св.Николе и Лозово.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Св.Николе и Лозово, а со седиште на ул. "Пл.Илинден" бб, Св.Николе.

Од Основниот суд во Св.Николе. (32743)

Основниот суд во Св.Николе со решение Згф. бр. 12/2000 од 03.08.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одбрува упис во регистарот на ЗГФ со име Градски фудбалски клуб "ОВЧЕ ПОЛЕ - МЕСНА ИНДУСТРИЈА" Св.Николе, кое е основано за остварување на нивните цели во областа на фудбалскиот спорт во согласност со уставот и законот.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Св.Николе, а со седиште на ул. "Кочо Рацин" бб, Св.Николе.

Од Основниот суд во Св.Николе. (32744)

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1268/99 од 23.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало "ТАМАМЕД" д.о.о. од Скопје, ул. "Душко Бојковски" бр. 6 а, Скопје, со жиро сметка 40120-601-273702.

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гајик од Скопје, тел. 362-125 и 650-621.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32821)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1306/99 од 24.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно, трговско претпријатие "ЛЕМИГО" ц.о. од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 39/9, Скопје, со жиро сметка 40100-601-292701.

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гајик од Скопје, тел. 362-125 и 650-621.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32810)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1612/2000 од 21.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија угостителство и туризам "ПЛАВА ЛАГУНА" п.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Горѓи Капазов" бр. 16/3-1, Скопје, со жиро сметка 40120-601-103293.

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гајик од Скопје, тел. 362-125 и 650-621.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32819)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1664/2000 од 03.04.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за превоз на стока и патници, промет на големо и мало со прехранбена и непрехранбена стока "ЕУРОКУКА" ц.о. од Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев" бр. 52/9, Скопје, со жиро сметка 40100-601-312383.

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гајик од Скопје, тел. 362-125 и 650-621.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32818)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 448/2000 од 16.06.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и промет на големо и мало "ФЛУИД" од Скопје, ул. "Иван Цанкар" бр. 155 а, Скопје, со жиро сметка 40120-601-281433.

За ликвидатор се определува лицето Андоновски Митко од Скопје, ул. "Исаја Мажовски" бр. 36/2-2 тел. 335-634.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31660)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1727/2000 од 05.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет "ВИ-ВА" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "29 Ноември" бр. 54, Скопје, со жиро сметка 40100-601-165762.

За ликвидатор се определува лицето Андоновски Митко од Скопје, ул. "Исаја Мажовски" бр. 36/2-2 тел. 335-634.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31659)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 964/99 од 02.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало д.о.о. увоз-извоз "ВЕДАС - КОМПАНИ" од Гостивар, ул. "Железничка" бр. 39, Гостивар, со жиро сметка 41510-601-36628.

За ликвидатор се определува лицето Бибоски Јане, ул. "Бранко Станоевиќ" бр. 6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33327)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 606/99 од 21.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "ВАСТРЕЈД" д.о.о. од Скопје, ул. "Димо Хаџидимов" бр. 24 а, Скопје, со жиро сметка 40100-601-112504.

За ликвидатор се определува лицето Славица Кенкова.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32449)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 596/99 од 08.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ЕЛЕКТРО АТЛАНТИК" извоз-увоз д.о.о. од Скопје, ул. "Востаничка" бр. 122, Скопје, со жиро сметка 40100-601-330408.

За ликвидатор се определува лицето Јармов Кирил од Скопје, ул. "Востаничка" бр. 122, тел. 215-399.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31902)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1649/2000 од 26.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ПЕГ" п.о. од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 305 б, Скопје, со жиро сметка 40100-601-256211.

За ликвидатор се определува лицето Стевчевски Благоја од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 23/26.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31349)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1746/2000 од 15.06.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "КИРЕ КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Благоја Стојановски" бр. 3/33, Скопје, со жиро сметка 40110-601-292369.

За ликвидатор се определува лицето Костевски Кирче од Скопје, ул. "Благоја Стефковски" бр. 3/33.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31746)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1667/2000 од 03.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт, трговија, услуги и промет "ДЕИЛ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Леринска" бр. 21 б, Скопје, со жиро сметка 40120-601-232200.

За ликвидатор се определува лицето Силвана Милева од Скопје, ул. "95" бр. 67.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31732)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 602/2000 од 14.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги



"СТИЖ" од Куманово, ул. "Проход Пчински" бр. 11, Куманово, со жиро сметка 40900-601-52069.

За ликвидатор се определува лицето Цветковски Јане од Скопје, ул. "Теодан Економов" бр. 30.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31727)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 645/2000 од 05.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие во мешовита сопственост за трговија и доработка со електрични апарати и уреди "ЛИДЕР - ОСВЕТЛУВАЊЕ" ДОО од Скопје, ул. "Торѓи Крапчев" бр. 8/22, Скопје, со жиро сметка 40100-601-309526.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 5/55, тел. 221-307.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33321)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 598/99 од 13.06.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "РЕС УЛ КОМЕРЦ" д.о.о. од Гостивар, с. Дебреше, со жиро сметка 41510-601-17772.

За ликвидатор се определува лицето Цвета Хамити од Гостивар, с. Дебреше.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32746)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 651/2000 од 25.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "СУ - ПЛАН" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Железничка" бр. 35, Скопје, со жиро сметка 40100-601-324888.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски од Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 72/2-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32801)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 899/99 од 05.07.2000 година, ТП "Ивел Травел Емил Страхилев" ДООЕЛ - Скопје е заклучена ликвидационата постапка над должникот Трговско друштво за туризам и агенциски услуги "Ивел Травел Емил Страхилев" ДООЕЛ експорт-импорт - Скопје со седиште на ул. "Ташкентска", бр. 4 а, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32000)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеален дел од КП бр. 7/59-1, нива 6 класа, на м.в. "Млаки", во површина од 2250 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ бр. 379 за КО Беловиште, сопственост на Вадији Ферат и Авдији Шазивар од с.Беловиште, за купопродажна цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98) имаат право на првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, Кеј "Братство" бр. 5-А. (33331)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 317, нива 5 класа, на м.в. "Игралиште", во површина од 4235 м<sup>2</sup>, и нива 6 класа во површина од 1600 м<sup>2</sup>, опишано по ПЛ бр. 148, на КО Лавце, сопственост на Целили Рефик Касам од с.Селце - Тетово, за цена од 816.900,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (33356)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 413, на м.в. "Падина", нива 3 класа, во површина од 2940 м<sup>2</sup>, опишано во ПЛ бр. 499, на КО Боговиње, сопственост на Зулфи Ештрефа Шабан од с. Боговиње - Тетово, за цена од 558.600,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (33361)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 5981 овошна градина 1 класа на м.в. "Балтепе", во површина од 906 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ бр. 6935 за КО Тетово, сопственост на Блажески Томо од Тетово, за вкупна сума од 35.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимовски, Тетово, ул. "ЈНА" бр. (32940)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 4569, план 009, скица 009, во м.в. "Голи Газ", нива, класа 5, во површина од 1608 м<sup>2</sup>, КО Кавадарци, 1 (вон) евидентирано во ИЛ бр. 3086, КО Кавадарци, 1 (вон) издаден од РГУ Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на Делов Петре Горѓи, ул. "Ресавска" бр. 12, Кавадарци, за купопродажна цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (33340)

Се продава земјоделско земјиште, нива, построена на КП бр. 1611 и 1612, план 9, скица 18, на м.в. "Проладиште", нива 3 класа, со површина од 1873 и 3440 м<sup>2</sup>, за КО Неготино, сопственост на Османи Локмана Абдилкадри од с. Неготино, Гостивар, за цена од 128.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б. Гиноски" бб, Гостивар. (32900)

Се продава земјоделско земјиште во КО Возарци, Кавадарци, КП бр. 697, план 004, скица 007, м.в. "Црешново", култура - нива, класа 5, со вкупна површина од 6823 м<sup>2</sup>, во сопственост на Горѓи Давчев од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 263, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (33344)

Се продава земјоделско земјиште во КО Глишиќ, КП бр. 390, дел 3, план 005, скица 004, м.в. "Смоквињката", култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 3741 м<sup>2</sup>, во сопственост на Палитов Коле од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 777, издаден од РГУ Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 96.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (33349)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 2454 дел 1 на м.в. "Црвен" класа 4 со површина од 4784 м<sup>2</sup> нива на КП бр. 2455 дел 3 на м.в. "Црвен"

класа 6 со површина од 5885 м<sup>2</sup> пасиште на КП бр. 2455 дел 3 на м.в. "Црвен" класа 5 со површина од 1000 м<sup>2</sup> сите заведени во ПЛ бр. 1487 за КО Ресен, сопственост на продавачот Салиевска род. Ипчевска Сулејман Нурије од Ресен, за цена од 620.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (33335)

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП бр. 712/7, план 6, скица 7, м.в. "Бела Земја", култура нива, класа 3, површина 350 м<sup>2</sup> во КО Мралоно, сопственост на Петровски Александар од Скопје, ул. "Титоградска" бр. 8, по цена од 10 ДЕМ за м<sup>2</sup>, во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ТЦ "Автокоманда", општина Гази Баба, Скопје. (32756)

Се продава земјоделско земјиште во КО Курџа Парцела бр. 279/3, во м.в. "Над село", интензивно лозје со површина од 4000 м<sup>2</sup>, во КО Курџа, сопственост на Јованов Петар од Кавадарци ул. "Словенска" бр. 22, цена на продажба 96.800,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (32932)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино вон Парцела бр. 2373, во м.в. "Прогон", интензивно лозје со површина од 3979 м<sup>2</sup>, во КО Неготино сопственост на Пашлаков Дионис од Неготино, ул. "Даме Груев" бр. 112, цена на продажба 96.260,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (32936)

Се продава земјоделско земјиште КО Неготино Парцела бр. 2933, во м.в. "Манастирот", интензивно лозје со површина од 1490 м<sup>2</sup>, во КО Неготино, вон, една идеална третина од Парцела бр. 2934, во м.в. "Манастирот", нива, со површина од 4651 м<sup>2</sup>, во КО Неготино, сопственост на Кушев Илија од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 31, цена на продажба 57.680,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-

тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (32920)

Се продава земјоделско земјиште за КО Тремник Парцела бр. 70/2, во м.в. "Провалиите", нива со површина од 2280 м<sup>2</sup>, во КО Тремник, Парцела бр. 70/3, во м.в. "Провалиите", неплодно со површина од 624 м<sup>2</sup>, во КО Тремник, Парцела бр. 70/3, во м.в. "Провалиите", нива со површина од 974 м<sup>2</sup>, во КО Тремник, сопственост на Рустемов Сабадин од с.Тремник, Неготино, цена на продажба 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (32925)

Џуна Митковска од с. Долани, Штип го продава следниов недвижен имот - 1. нива во м.в. "Чапканова Чешма" на КП бр. 508, класа 5, со површина од 5119 м<sup>2</sup>, 2. под објект во м.в. "Село" на КП бр. 511, со површина од 106 м<sup>2</sup>, 3. Двор во м.в. "Село" на КП бр. 511, со површина од 500 м<sup>2</sup>, 4. Нива во м.в. "Село" на КП бр. 511, класа 5, со површина од 1874 м<sup>2</sup>, 5. Нива во м.в. "Село" на КП бр. 512, класа 5, со површина од 455 м<sup>2</sup>. Опишаниот имот е евидентиран во ПЛ бр. 305 за КО Долани.

Наведениот имот се продава за цена од 15.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопственици и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Ленче Томе Каранфиловска од Штип, со седиште на ул. "Генерал Михајло Апостолски" бр. 5. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (32903)

Се продава земјоделско земјиште со површина од 540 м<sup>2</sup>, односно 1/10 идеален дел од нива построена на КП бр. 4457/79-1 на м.в. "Бунарче", нива од 1 класа во површина од 5407 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ бр. 3436 за КО Гостивар сопственост на 1/2 идеален дел е на Гапи Есат Јилмаз од Гостивар за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Филип Трифуновски од Гостивар, кеј "Братство и Единство" бр. 41. (33338)

### МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 814096/95 издаден од УВР - Скопје на име Рушидов Беким ул. О. Кершовани бр. 10, Скопје.

Пасош бр. 956694/96 издаден од УВР - Скопје на име Бучи Африм бул. Македонско Кос.бриг. 44/7, Скопје. (33144)

Пасош бр.918193 издаден од УВР - Скопје на име Костовски Кирил ул. С. Петков бр. 51, Скопје. (33163)

Пасош бр. 1223422 на име Сулејмани Арбен с. Равен, Гостивар. (33176)

Пасош бр. 1011805 на име Сулејмани Медине с. Равен, Гостивар. (33177)

Пасош бр. 0769443 на име Зенго Решит ул. "И. Уштелиница" бр. 80, Дебар. (33184)

Пасош бр.0364757 на име Латиноска Цветанка ул. "Р.Новичиќ" бр. 238, Охрид. (33185)

Пасош бр. 0604886 издаден од УВР - Скопје на име Драган Јосифовски ул. Партизанска бр. 8/2, Скопје.

Пасош бр. 1132340 издаден од УВР - Прилеп на име Ангел Антонио Цастило Родригуес с. Дебреште, Прилеп. (33219)

Пасош бр. 623621/95 издаден од УВР - Скопје на име Фатмир Јусуфи с. Г. Свиларе, Скопје. (33242)

Пасош бр. 395352 на име Оџа Ајри ул. "ЛНА" бр. 57, Струга. (33318)

Пасош бр. 1069854 издаден од УВР Скопје на име Целал Зибери с. Грчец, ул. "102" бр. 59, Скопје. (33822)

Пасош бр. 1106162 на име Беќир Лизабет ул. "Горѓи Пенков" бр. 5 б, Скопје. (33823)

Пасош бр. 0390476 на име Јусуфовски Сулеман ул. "Г. Пенков" бр. 6 а, Скопје. (33824)

Пасош бр. 1153202 на име Муртезоска Дрита, с. Подгорци, Струга. (34836)

Пасош бр. 1032096 издаден од УВР - Скопје на име Маја Мицевска, бул. "Партизански одреди" бр.18/2-12, Скопје. (33368)

Пасош бр. 703999/95 издаден од УВР-Скопје на име Мара Исаја, ул. "Народен фронт" бр.13/19, Скопје.33470

Пасош бр. 1123734/98 издаден од УВР-Скопје на име Силјановски Горан, ул. "4 Јули" бр. 2 а, Скопје.33476

Пасош бр. 1378377/00 издаден од УВР-Скопје на име Неџбедин Рахмановиќ, ул. "146 бис" бр. 12 а, Скопје. (33479)

Пасош бр. 942685/96 издаден од УВР - Скопје на име Срѓан Бишевац, бул. "АСНОМ" бр.42/1-8, Скопје.

Пасош бр. 283589/94 издаден од УВР - Скопје на име Елдеза Јашаровска, ул. "Скупи 12" бр. 1, Скопје.

Пасош бр.971731/97 издаден од УВР-Тетово на име Сафет Адеми, с. Г. Речина, Тетово. (34211)

Пасош бр. 1047468/97 издаден од УВР - Тетово на име Мамуди Фериде, с. Боговиње, Тетово. (34330)

Пасош бр. 1246912/00 издаден од УВР - Скопје на име Зилфо Абдиовски, ул. "Ј. Сандански" бр. 109/2-3, Скопје. (34341)

Пасош бр. 536317/94 издаден од УВР - Скопје на име Сашо Трајковски, с. Буковци, Скопје. (34394)

Пасош бр. 1232535 издаден од УВР - Скопје на име Ибиши Неџат, ул. "153" бр. 111, Скопје. (34650)

Пасош бр. 1240893 на име Јорданова Милкица, ул. "Б. Даневи" бр. 12/5, Штип. (34671)

Пасош бр. 1049419 издаден од УВР - Скопје на име Трпоски Христаки, ул. "Њуделјиска" бр. 2/3-16, Скопје. (34678)

Пасош бр. 1270116 на име Рустемовски Беким, ул. "Босанска" бр. 48, Битола. (34692)

Пасош бр. 1066544/97 издаден од УВР - Скопје на име Цаферовски Заим, с. Студеничани, Скопје.(34709)

Пасош бр. 0966086 на име Шамакоски Сенат с. Канатларци, Прилеп. (34727)

Пасош бр. 807486 на име Благојчо Вучков, с. Цера, Кочани. (34746)

Пасош бр. 1185329/99 на име Мамуди Насија, ул. "Скопска" бр. 23, Струга. (34753)

Пасош бр. 0743223 издаден од УВР - Скопје на име Ира Редени, ул. "З. Марку" бр. 54, Скопје. (34755)

Пасош бр. 677767 на име Алиу Јусуф, с. Форино, Гостивар. (34764)

Пасош бр. 676575 на име Амет Шериоф с. Градец, Скопје. (34773)

Пасош бр. 0508054 на име Драган Цветановски, ул. "Илинденска" бр. 65, Пробиштип. (34787)

Пасош бр. 1209281 на име Ласко Арсовски, ул. "Илинденска" бр. 103, Кавадарци. (34794)

- Пасош бр. 339482 на име Надежда Пресилска, ул. "Херцеговина" бр. 44, Битола. (34797)
- Пасош бр. 1438732/00 на име Недев Атанас, с. Чифлик, Демир Капија. (34819)
- Пасош бр. 0871782 на име Маркова Трајанка, с. Д. Дисан, Неготино. (34821)
- Пасош бр. 267127 на име Садики Ридван, с. Склупчане, Куманово. (34832)
- Пасош бр. 0441158 на име Купа Шкелким, Дебар. (34821)
- Пасош бр. 0176546 на име Кручишта Скендер, ул. "1 Мај" бр. 9, Дебар. (34876)
- Пасош бр. 1262496 на име Мехмеди Љуљаим, с. Грешница, Кичево. (34877)
- Пасош бр. 1423231 на име Тренчовски Тони, с. Градско, Баландовци бр. 93, Струмица. (34879)
- Пасош бр. 0984522 на име Косев Влатко, с. Стојаково, Гевгелија. (34881)
- Пасош бр. 0175457 на име Садрији Џезми, с. Черкези, Куманово. (34882)
- Пасош бр. 784728 на име Лена Валон, с. Радолишта, Струга. (34884)
- Пасош бр. 1138819/98 на име Рецаил Али, с. Черкези, ул. "Маршал Тито", Куманово. (34886)
- Пасош бр. 0338347 на име Емини Реис, с. Грнчари, Ресен. (34887)
- Пасош бр. 949421 на име Алиов Екрем, ул. "Маршал Тито" бр. 1, Неготино. (34890)
- Пасош бр. 219574/94 на име Ејуп Сервет, ул. "Чедо Филиповски" бр. 15, Струга. (34891)
- Пасош бр. 843946 на име Османов Дестан, с. В. Мала, Струмица. (34893)
- Чекови од тековна сметка бр. 11185586 од бр. 4160828 до 4160834 и 4160841 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Битровска Елеонора, Скопје.
- Чекови од тековна сметка бр. 11658564 бр. 0010004938622, 4162951, 4162955, 4162956, 4162958, 4162959 и 41622960 на име Соколов Сашо, Скопје.
- Работна книшка на име Нешовска Лела, Скопје.
- Работна книшка на име Данчевска Лилјана, Скопје.
- Работна книшка издадена од Скопје на име Драги Милановски, Скопје. (33129)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Тодоровски Трајнчо, Скопје. (33158)
- Воена книшка 5-079888 на име Роберт Емин, Скопје. (33829)
- Свидетелство за 8 одд. на име Беќир Халими, Скопје. (33831)
- Избирачка легитимација издадена од Скопје на име Хусен Царо бул. Парт. одреди бр. 15/2-11, Скопје.
- Избирачка легитимација издадена од Скопје на име Ајтен Царо бул. Партиз. одреди бр. 15/2-11, Скопје.
- Избирачка легитимација издадена од Скопје на име Игор Алексовски, ул. В. Горгов бр. 29/2-23, Скопје. (33155)
- Избирачка легитимација издадена од Скопје на име Аднан Халим, ул. К. Либкнехт бр. 4/2-7, Скопје.
- Избирачка легитимација на име Љубинка Пекевска ул. "А. Тасевски" бр. 22 а, Скопје. (33830)
- Чекови од бр. 1401670 до 1401674 и од 3710585 до 3710586 издадени од Комерцијална Банка АД Скопје на име Перо Колевски, Скопје. (34627)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Тасеска Елена, Скопје. (33337)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Петковски Доце, Скопје. (33375)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Горѓиве Гоко, Скопје. (33407)
- Работна книшка издадена од Крива Паланка на име Стоилковски Зоран, Крива Паланка. (33456)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Мицевска Ана, Скопје. (33482)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Трајковска Стојка, с. Стајковци, Скопје. (33623)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Неби Шефкет, Скопје. (34271)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Реџеп Бајрамовски, Скопје. (34373)
- Работна книшка на име Селимовски Исеини, Скопје. (34622)
- Работна книшка на име Тодов Стојан, Гевгелија.
- Работна книшка на име Томислав Гаврилов, с. Градовци, Кочани. (34651)
- Работна книшка на име Наум Крстев, ул. "Енгелсова" бр. 17, Кочани. (34653)
- Работна книшка на име Петровска Андријана, Делчево. (34658)
- Работна книшка на име Наумовска Јана, Саса, Делчево. (34660)
- Работна книшка на име Асија Камберова, Прилеп.
- Работна книшка на име Јаковлеска Славица, ул. "В. Стојановски" бр. 34, Прилеп. (34696)
- Работна книшка на име Лилијана Тигарова, с. Конче, Радовиш. (34708)
- Работна книшка на име Горан Божиноски, с. Извор, Кичево. (34711)
- Работна книшка на име Неџат Сулимани, Куманово. (34717)
- Работна книшка на име Јованова Татјана, ул. "В. С. Бато" бр. 19, Радовиш. (34777)
- Работна книшка на име Чеменкоски Јане, Коњско, Радовиш. (34782)
- Работна книшка на име Калики Леонора, с. Велешта, Струга. (34785)
- Работна книшка на име Каранфиловска Даниела, Гостивар. (34804)
- Работна книшка на име Хисмет Салим, Куманово.
- Работна книшка на име Гоце Наумовски, Струга.
- Работна книшка на име Андреев Јосиф, Велес.
- Работна книшка на име Митрова Евда, ул. "Горче Петров" бр. 8, Гевгелија. (34843)
- Работна книшка на име Прокопова Марија, Ресен.
- Работна книшка на име Горѓиоска Лидија, Прилеп.
- Работна книшка на име Василески Илија, Прилеп.
- Свидетелство за 3 година на име Костадинова Илинка, Радовиш. (34775)
- Свидетелство за положен завршен испит издадено од ГУЦ "Здравко Цветковски" Скопје на име Бенедети Катерина, Скопје. (33351)
- Свидетелство за 4 одд. издадено од ОУ во нас. Даме Груев - Скопје на име Селмани Сунај, Скопје.
- Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Дрита" с. Рашче на име Шенаси Рамети, Скопје. (33471)
- Свидетелства за 1,2,3 и 4 год. и свидетелство за положен завршен испит издадено од екон. учил. "Моша Пијаде" Скопје на име Велкоски Александар, Скопје. (34199)
- Свидетелство за 8 одд. на име Ристовски Маријанчо с. Габревци, Радовиш. (34643)
- Свидетелство за 8 одд. на име Јанкова Лила, с. Злетово, Радовиш. (34645)
- Свидетелство за 2 година на име Атанасовски Ацо Мостица, Кочани. (34655)
- Свидетелство на име Михајловиќ Јасмина, Куманово. (34661)
- Свидетелство на име Георгиевски Орце с. Таминци, Крива Паланка. (34663)
- Свидетелство на име Мирјана Атанасова, Штип.
- Свидетелство на име Јусуфовски Р. с. Лажец, Битола. (34688)
- Свидетелство за 8 одд. на име Саније Хисени, Тетово. (34699)
- Свидетелство на име Герасимова Жаклина, Кочани. (34713)
- Свидетелство на име Трајковски Ванчо, Пехчево.
- Свидетелство на име Болмановиќ Данка, Пехчево.
- Свидетелство на име Јашари Ремзи, Куманово. 34724
- Свидетелства од 5 до 8 одд. на име Фатмире Јахја, Тетово. (34728)
- Свидетелство за 6 одд. на име Нухи Бете, Тетово.
- Свидетелство за 8 одд. на име Спасова Славица с. Конче, Радовиш. (34740)
- Свидетелство за 2 година на име Богданов Далибор с. Облешево, Кочани. (34748)
- Свидетелство на име Дзалеvsка Бистра, Берово.

- Свидетелство на име Героска Светлана, Тетово.  
 Свидетелство на име Алиу Икмете с. Чегране,  
 Гостивар. (34766)  
 Свидетелство на име Одзов Ибраим с. Црник,  
 Пехчево. (34779)  
 Свидетелство на име Мефаил Абдулов с. Црник,  
 Пехчево. (34780)  
 Свидетелство на име Јасмина Николовска с.  
 Сакулица, Кратово. (34781)  
 Свидетелство на име Димова Сања ул. "Првомајска"  
 бр. 3/19, Велес. (34791)  
 Свидетелство на име Горгиевска Сузана с. Неготино,  
 Велес. (34793)  
 Свидетелство на име Дешмире Ибески с. Дебреше,  
 Прилеп. (34801)  
 Свидетелства од 1 до 4 година на име Имери  
 Зенули, Тетово. (34803)

**Се огласуваат за неважни следните изгубени  
 избирачки легитимации**

Лакинска Благородна, Ц. Кенеди 28-1/19; Лакински  
 Јован, Ц. Кенеди 28-1/19; Александра Минчева Лукиќ,  
 Н. Фронт 23/2/16; Ивановски Глигор, Р. Луксембург  
 20; Ивановска Ана, Р. Луксембург 20; Стојанка  
 Гудивсја; Андоновска Снежана, ул. Тале Христов 3/58;  
 Миртиќ Еди, ул. Љ. Стоилковиќ 29, Ск.; Адил Муртиќ,  
 Дижонска бр. 122, Ск.; Шеки Муртиќ, Љубе Стоилковиќ  
 29, Ск.; Андоновски Тасе, ул. Тале Христов 3/58;  
 Ласкарци, Аслани Измет; Мемети Гукри, с. Ласкарце;  
 Ердун Демири, Љубин; Глумово, Ресмије Ејупи;  
 Глумово, Хамдије Ејупи; Глумово, Мамудије Ејупи;  
 Глумово, Ејуп Ејупи; Матка, Мубедин Илази; Аслани  
 Ђемине, Ласкарци; Ајрие Рамадани, Матка; Али  
 Сулајдин, Љубин; Насер Јакупи, с. Глумово; Кенан Демири,  
 Сарај, Љубин; Мемети Авди, с. Ласкарце; Рауф  
 Амзовски, Сарај; Ертан Демири, Љубин; Фердес Демири,  
 Љубин; Аслани Камбер, Ласкарци; Аслани Сафије,  
 Ласкарци; Сарај, Нуки Емин; Ракибе Бејули, Ласкарце;  
 Р. Бранковиќ Матевска, ул. Варпавска 19/3-5; Марика  
 Анчева, ул. Никола Русински 10; Глумово, Орхан Јакупи;  
 Матка, Сефер Рамани; Матка, Вергим Беслими; Матка,  
 Февзије Синани; Никола Ушчиновски, ул. Врмовска  
 4/1-13; Меметои Шукри, с. Ласкарце; Фатиме Јакупи,  
 с. Глумово; Али Иснине, Љубин; Реџеп Јакупи, с.  
 Глумово; Сали Ханифе, с. Ласкарце; Нуринам Мемети,  
 с. Ласкарце; Мемети Гилтене, с. Ласкарце; Самир  
 Демири, Љубин; Глумово, Цемали Ејупи; Мемети  
 Авуше, с. Ласкарце; Пајазит Синани, Матка; Ирфет  
 Јакупи, Глумово; Халит Касами, Сарај; Ласкарци,  
 Аслани Феми; Глумово, Нусрет Јакупи; Глумово,  
 Јубамете Мурати; Мемети Сабит; с. Ласкарце; Глумово,  
 Кефсере Јакупи; Аслани Хасит, Ласкарце; Борис  
 Мисирков, ул. Ж. Зрењанин 124; Петковски Александар,  
 Орман, Ск.; Агим Цафери, Косовска Бригада 59; Маја  
 Бајатоска, Љ. Петровиќ 45; Сенас Сакир, Б. Перовиќ  
 924 Ск.; Смиљковска Марина, ул. М. Димитров 29;  
 Јакимовски Борко, ул. Моша Пијаде 2/7, Кр. Паланка;  
 Душан Митровски, ул. Х. Карпош, Кр. Паланка;  
 Ружа Митровска, ул. Х. Карпош, Кр. Паланка;  
 Димитриеви Миле, с. Герман; Митровска Благица,  
 ул. Х. Карпош 14; Монева Јулијана; Павловска  
 Радица; Цветанка Петреска; Стојанов Петар, Илинденска  
 7/16; Трајанова Благородна, Зрновици; Тодор Трајанов,  
 Зрновици; Трајанов Гоце, Зрновици; Николовски  
 Илчо, с. Панчарево; Георгиева Виолета, П. Бригада,  
 Кочани; Трајковска Лидија, М. Милановска Качка;  
 Јовановски Стојан, Кнежево; Богатиновска Мачедонка,  
 М. Ацев, Кратово; Мадиде Бакали, бр. 1, 1 влез  
 ЈНА; Османоски Бајрам, Бејаза, Поедгорци; Нафиза  
 Весели, ЈНА 129, Струга; Илкова Босилка, Славе  
 Евтовски 8; Ридов Кири, Висешица 6; Русковска Магда,  
 Банско 241; Паунова Наташа, Моноспитово 253; Софија  
 Стојанова, Банско 124; Најденова Лидија, Муртино  
 246; Вргов Павле, Моноспитово 125; Манева  
 Жаклина, Моноспитово 373; Панова Зунка, Моноспитово  
 278; Василев Дејан, Муртино 391; Јурчева Снежана,  
 Моноспитово 363; Горѓе Пандев, Банско 94; Јаким  
 Костадинов, Дражево 41; Ангелакова Јасмина, Н.

Н. Борче 3, Струмица; Ангелакова Милка, Н. Н. Борче;  
 Давидова Екатерина, М. Х. Ј. 12, Струмица; Поп-  
 василева Дајана, Радовиш; Емиш Јусеинови, Чалкала;  
 Фанија Талевска, ул. Климент Охридски 16; Панајота  
 Зајкова, Перо Тосев бр. 8А; Трајан Ангелковски, Могила;  
 Ангелковска Цветанка, Могила; Петрија Горушковска,  
 Могила; Милан Горушковски, Могила; Љулчо Шурбевски,  
 Могила; Најдовска Лидија, Кравари; Бошевски Драги,  
 Р. Делчева 3/3; Надиме Ферзулова, Доленци; Лековска  
 Билјана; Најдовски Владо, Кравари; Најдовска Фриза,  
 Кравари; Велија Велиу, Загорје 23, Кичево; Стефаноски  
 Зоран, Ужичка Република 8, Кичево; Камиле Велиу,  
 Загорје 23 Кичево; Тефика Абдиу, Зајас; Сафије  
 Абдиу, Зајас; Рукије Абдиу, Зајас; Бајран Абдиу,  
 Зајас, Селими Гзим, И. Акиоски 110, Кичево; Ајет  
 Зекри, Зајас; Горески Благоја, 4-ти Јули 8; Бесим  
 Селими, И. Акиоски 110, Кичево; Реџеп Селими,  
 Колари; Шабаноски Осман, И. Акиоски 21, Кичево;  
 Трајковска Росана, У. Реп. 45; Шекироски Екрем,  
 Дабнички завој 128; Муџоски Неим; Хајроска Адита;  
 Ахмедоска Беире; Ахмедоски Вебија; Алифоска Арзија;  
 Салифоски Бесим; Усеиноски Бего; Асамоски Амит;  
 Бејзароска Невзатка; Муџоски Муфит; Ајрадиноска  
 Ризатка; Рамески Абдурахман; Латифоска Музеинка;  
 Асаноска Елвира; Муџоска Гулсана; Мифтароска  
 Меменетка; Абазоска Нуртена; Ибеска Афија; Нурцеска  
 Ресмија; Мусоска Урфија; Асаноска Бенда; Нурцеска  
 Зејнела; Бајрамоски Осман; Ахмедоска Бега; Ахмедоски  
 Абиб; Абазоски Назмија; Алиоски Агим, Лисичани;  
 Алџоски Негбудин; Нурцески Шефкија; Муџоска  
 Идаетка; Муџоски Амдија; Зелелоска Гултен, с.  
 Борино, Крушево; Синаоски Муамер, с. Борино,  
 Крушево; Хамити Рамиза, ул. Б. Миладиновици 214;  
 Кадрија; Камил Ка.; Мустафи Мустафа; Ариф; Апостолска  
 Гордана; Благица; Иванка; Драгослав; Димческа  
 Зорица.

Мицевски Бане, Тодор Паница 8; Ибраим Венеловски,  
 Фредерик Шопен 14; Бекировски Музафер, Мак. кос.  
 бригада 7/19; Благо Митков; Спасеноски С. Јован,  
 Н. Парапунов 1 23 Ск.; Трповски Жаре, Б. Гојаж  
 51; Пејковски Зоран, Асном 58-1/17; Тодоровски  
 Јово, Анкарска 4 Ск.; Тодоровска Драгица, Анкарска  
 4 Ск.; Кроневски Геле Петар, Братфорска 1-3/19;  
 Кроневска Светлана, Братфорска 1-3/19; Трајановски  
 Тајан, В. С. Бато 19/4/18; Јовановски Михајло, М.  
 Чаков 3-2/15; Ташулов Ташо ЈНА 4 Неготино; Ташулова  
 Марика, ЈНА 4 Неготино; Ташулов Страшо, ЈНА 4  
 Неготино; Србакоска Менка, Е. Попоски 20; Каранфиловски  
 Драган, Б. Кидрич 57/1; Каранфиловска Билјана,  
 Б. Кидрич 57/1; Симјаноска Веса, с. Другово; Митевски  
 Благојчо, Делчево; Анакиева Наташа, Габрово; Атанасовска  
 Бранкица, Град; Николов Бранислав, Делчево;  
 Јаневска Невенка, Тодоровци; Горгиевска Анета,  
 Косевоца; Ристевска Сунчица, Др. Стопаревиќ 39;  
 Гурѓа Булјароска, А. Емин 403; Танаско Ристески,  
 Куратица; Никола Цаноски, Пештани Кема Адем, Г.  
 Делчев 40; Кола Фирде, Г. Делчев; Радески Климе,  
 Г. Враништа; Елмазоски Рамадан, Боровец; Минафер,  
 Г. Папрадник; Наседин Авдиоски, Г. Папрадник; Нермин  
 Ракипоски, Ц. Жупа; Ајрија Назифоска, Г. Папрадник;  
 Рамизија Назифоски, Г. Папрадник; Таироски, Г. Папрадник;  
 Е. Тотик, Житоше; М. Нусевиќ, Житоше; А. Хадзовиќ,  
 Житоше; Ц. Ибровиќ, Житоше; С. Нусевиќ, Житоше;  
 З. Нусевиќ, Житоше; З. Пеоски Подвис; Е. Зорниќ,  
 Житоше; А. Зорниќ, Житоше; А. Ибровиќ, Житоше;  
 Р. Ибровиќ, Житоше; П. Ибровиќ, Житоше; Трајчулески  
 Трифун, Крушево; Жаклина П. Трајчулеска, Крушево;  
 Р. Мујовиќ, Житоше; М. Хајрединиовиќ, Житоше;  
 Х. Тотиш, Житоше; Печуровски Спиро, Радовиш;  
 Богдановиќ Томислав, с. Иванковци; Николова  
 Гурѓа, Сараевска 20 Гевгелија; Мустеников Александар,  
 Браќа Досеви 27 Кавадарци; Митев Зоран, Партизанска  
 76 Д. Капија; Димчев Трајан, 4-ти јули 47 Неготино;  
 Карпужоски Митко, Добрејци; Карпужова Слободанка,  
 Струмица; Пандева Јулијана, Пиперово; Горѓев Туше,  
 с. Василево; Коџурева Роска, Моноспитово; Цекова  
 Трајанка, Секирник 182; Илкова Јулија,

Секирник 182; Арапова Антумета, Секирник 23; Панов Виктор, Секирник 69; Стојанова Милка, Радово 97; Стојкова Силвана, Секирник 37; Колева Лида, Радово 37; Мрмачовски Димитрија, Могила; Мирјана Лопатичка, Могила; Олга Сакумровска, Могила; Јелена Нешевска, Могила; Панта Грујовски, Могила; Митре Сакумровски, Могила; Лане Мрмачовска, Могила; Даница Чагорска, Могила; Добрица Петровска, Д. Груев 105; Дејаноски Стојан, Другово; Исеини Тефик, Над. Пасино 39; Ангелески Милан, с. Орланци; Лазески Крсте, Рудничка 7; Симјаноска Смиљана, 4 јули 62; Илиоски Мирослав, М. У. Гина 21; Ангелеска Марија, Пресека 66; Кочоски Александар, с. Белица; Кочоска Костадинка, с. Белица; Србакоски Стојмир, Е. Попоски 20 Кичево; Димоски Аце, Мак. Брод;

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од Законот за јавните набавки ("Сл.весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна банка на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17/09-2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ НА НОВИОТ ОТ ДЕЛ - ПРИЗЕМЈЕ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворениот повик е Народна банка на Република Македонија со седиште во Скопје на ул. "Комплекс банки" бб.
2. Предмет на набавката е прибирање понуди за изведување на градежно занатски работи на новиот дел - приземје на Народна банка на Република Македонија.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

#### II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

1. Предмет на отворениот повик е прибирање понуди за градежно занатски работи на новиот дел-приземје на Народна банка на Република Македонија и тоа:

- покривање на рамните непроодни тераси со бемо кров од алуминиумски профилиран лим, со максимален пад од 3% поставен на потребна метална потконструкција од бемо држачи, со обработка на сите потребни спојни и опшивки со челните и страничните сидови и обработка на сите продори на кровот (боја по избор на инвеститорот):

- горно ниво	112,60 м <sup>2</sup>	
- долно ниво	695,00 м <sup>2</sup>	
Вкупно:	807,60 м <sup>2</sup>	870 м <sup>2</sup>

- изработка и монтирање на хоризонтален лежечки олуќ од алуминиумски лим систем бемо сите потребни спојни средства, со можност за дилатирање и спој со постојните вертикални испусти, заедно со обработката на парапетните ѕитчиња:

- горно ниво	дим. 15/15 см	15,00 м <sup>2</sup>
- долно ниво	дим. 30/20 см	120,00 м <sup>2</sup>

- изработка и монтажа на кровни светлосни лантерни, изработени од алуминиумска конструкција застаклена со лексан или термопан стакло отпорно на удари и водонепропустливи по форма и тип на конструкција што треба да ја предложи понудувачот:

58,70 x 4 = 234,80	235,00 м <sup>2</sup>
--------------------	-----------------------

#### III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бруто износ (во кој ќе бидат содржани царината, данокот на додадена вредност и други издатоци и трошоци):
  - цената да биде изразена во денари.
3. Опис на квалитетот за извршување на работите.
4. Рок на извршување на работите.
5. Рок и начин на плаќање.
6. Гаранција.
7. Сервис.

#### IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши по следниве критериуми:
- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| - висина на цената              | 300 бода, |
| - квалитет                      | 300 бода, |
| - рок на извршување на работите | 300 бода, |
| - рок и начин на плаќање        | 100 бода. |

#### V. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Тендерската документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во просториите на Народна банка на Република Македонија на ул. "Комплекс банки" бб Скопје, секој работен ден од 8 до 14,00 часот во соба бр. 1 на ВИ кат.

#### VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следнава придружна документација:

1. Извод од судска регистрација;
2. Документ за бонитет издаден од ЗПП во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет ("Сл.весник на РМ" бр. 32/98);
3. Изјава дека понудувачот не е под стечај потпишана и заверена од одговорното лице на понудувачот;
4. Доказ за техничка способност на понудувачот, опис на технички средства, и на технички решенија на објектот (член 23 од Законот за јавните набавки).

#### VII. РОКОВИ

1. Понудите треба да се достават најдоцна до 05.10.2000 година (четврток), до 9,00 часот, во архивата на Народна банка на Република Македонија, а по истекот на наведениот рок нема да бидат разгледувани.

2. Понудите во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки можат да се достават преку пошта, на адреса Народна банка на Република Македонија, "Комплекс банки" бб - Скопје, или да се предадат во архивата на Народна банка на Република Македонија, најдоцна до 9,00 часот на 05.10.2000 година.

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 05.10.2000 во 9,00 часот во просториите на Народна банка на Република Македонија "Комплекс банки" бб - Скопје (ВИ кат).

4. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверена и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за разгледување.

6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на отворениот повик.

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би можел да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени запечатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака "документација" и точна адреса на понудувачот.

7. Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ја предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Сл.весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на МЈП "Проаква" Струга, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА  
НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА И ПРИКЛУЧУ-  
ВАЊЕ НА КОЛЕКТОРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕЗИ-  
ДЕНЦИЈАЛНИТЕ ОБЈЕКТИ ВИЛА "БИЛЈАНА",  
"ОХРИД", "ОХРИД 1" И "ОХРИД 2"**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач: МЈП "Проаква" Струга, ул. "Кеј 8-ми Ноември" бб - Струга.

1.2. Предмет на набавката: Изградба на фекална канализација и приклучување на колекторскиот систем на резиденцијалните објекти вила "Билјана", "Охрид", "Охрид 1" и "Охрид 2".

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на предметот на набавка	65 поени,
- рок на извршување на работите	10 поени,
- начин на плаќање	5 поени,
- технички квалитет, функционални карактеристики	20 поени.

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 10.10.2000 година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавното отворање на понудите.

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

**2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

2.1. Тендерската документација, односно техничката спецификација на работите може да се подигне во МЈП "Проаква" Струга, дирекција, секој работен ден од 9 - 14 часот.

**3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата исто така треба да содржи доказ за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки), како гаранција за квалитетно работење:

- референци - список на извршени работи (објекти) во последните три години,  
- технички квалитет, функционални карактеристики,

- времетраење на гарантен период,  
- податоци за постгарантен период.

3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена со вкalkулиран ДДВ.

3.4. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- извод од регистрација на дејности за набавка и промет со опрема, изведување на канализациони системи и објекти во нискоградба и хидроградба,  
- документи за бонитет на понудувачот издаден од Заводот за платен промет,

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација,  
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

4.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на МЈП "Проаква" Струга - дирекција најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

**5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4.

Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 10.10.2000 година во 12 часот, во просториите на дирекцијата на МЈП "Проаква" Струга.

5.3. Претставниците на понудувачите на јавното отворање потребно е на Комисијата да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон број (096) 72-976, 71-655.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Сл.весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на МЈП "Проаква" Струга, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2000  
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  
ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАТСКИ РАБОТИ  
ЕЛЕКТРИЧНА И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛА-  
ЦИЈА НА ПУМПНИ СТАНИЦИ "ЕЛЕШЕЦ" И  
"ПЕШТАНИ"**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач: МЈП "Проаква" Струга, ул. "Кеј 8-ми Ноември" бб - Струга.

1.2. Предмет на набавката: Изведување градежни и градежно-занатски работи, електрична и громобранска инсталација на пумпни станици "Елешец" и "Пештани".

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на предметот на набавка	65 поени,
- рок на извршување на работите	10 поени,
- начин на плаќање	5 поени,
- технички квалитет, функционални карактеристики	20 поени.

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 12.10.2000 година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавното отворање на понудите.

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

**2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

2.1. Тендерската документација, односно техничката спецификација на работите може да се подигне во МЈП "Проаква" Струга - дирекција, секој работен ден од 9 - 14 часот.

**3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата исто така треба да содржи доказ за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки), како гаранција за квалитетно работење:

- референци - список на извршени работи (објекти) во последните три години,  
- технички квалитет, функционални карактеристики,

- времетраење на гарантен период,  
- податоци за постгарантен период.

3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечна и вкупна цена со вкalkулиран ДДВ.

3.4. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- извод од регистрација на дејности за набавка и промет со опрема, електрична и громбранска инсталација, изведување на канализациони системи и објекти во нискоградба и хидроградба,

- документи за бонитет на понудувачот издаден од Заводот за платен промет,

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација,

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

#### 4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

4.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на МЈП "Проаква" Струга - дирекција најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

#### 5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4.

Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 12.10.2000 година во 12 часот, во просториите на дирекција на МЈП "Проаква" Струга.

5.3. Претставниците на понудувачите на јавното отворање потребно е на Комисијата да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон број (096) 72-976, 71-655.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Државното угостителско туристичко училиште "Ванчо Питошески"-Охрид, објавува

### Б А Р А Њ Е БР. 2/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА УЧЕНИЧКИ ДОМ "ВАНЧО ПИТОШЕСКИ" - ОХРИД

#### 1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: Државно угостителско туристичко училиште "Ванчо Питошески"-Охрид, кеј "Маршал Тито" бр. 101, Охрид.

1.2. Предмет на набавката: опрема за Ученичкиот дом.

1.3. Вид и количина: дадено и опишано во спецификацијата.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:  
- цена на набавката, рок на испорака,  
- начин на плаќање, квалитет, стандард на производите.

1.5. Рок на доставување на понудата е 8 дена од денот на објавувањето во дневниот печат.

1.6. Отворањето ќе се врши без присуство на понудувачите.

#### 2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Може да се подигне во ДУТУ "Ванчо Питошески"-Охрид.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да содржи: име, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Доказ за техничка способност на понудувачот (член 23 од Законот за јавните набавки) и гаранција за квалитетно работење:

- референца за извршени исти или слични работи,  
- придружни документи согласно член 43 од Законот за јавните набавки.

3.3. Доказ дека понудувачот не е во стечај, ликвидација и дека нема забрана за вршење на дејноста.

3.4. Понудата треба да содржи: единечни цени посебно за секоја стока (основно средство), единечна мера-количина и вкупна цена на опремата.

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок потпишан и заверен од понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште 2 затворени и запечатени пликови.

Покрај адресата на надворешниот плик во десниот агол треба да ја содржи ознаката "не отворај" со назначување на бројот на барањето.

4.3. Понудата се доставува по пошта на адреса: ДУТУ "Ванчо Питошески"-Охрид, кеј "Маршал Тито" бр. 101 или во архивата на училиштето.

5. Понудите кои не се пристигнати или предадени во определениот рок и кои не ги содржат документите согласно Законот за јавните набавки нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки

#### СОДРЖИНА

	Страница
2678. Правилник за содржината, начинот и постапката за водење на Регистарот на обврзници во нематеријализиран облик за депонираните девизни штедни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија.....	4727
2679. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	4729

Исправка на Правилникот за Програмата и начинот за полагање на возачки испит на воените лица за возачи на моторни возила и возила на моторен погон во Армијата на Република Македонија..... 4729

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лељохиќ.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.